



## МОСКВА и САНКТ ПЕТЕРСБУРГ

14.04-20.04.2019

28.04 -04.05.2019

19.05-25.05.2019

09.06-15.06.2019

23.06-29.06.2019

14.07-20.07.2019

11.08-17.08.2019



### 1 ден Белград -Москва

Состанок на групата два часа пред поаѓање на Air Serbia аеродромот “Никола Тесла” во 04.30 часот. Лет со авиокомпанијата Air Serbia во 06.35 часот (JU 650) . Пристигнувањето на аеродромот во Москва Шереметјево во во 10:15 ч. Панорамско разгледување на градот со автобус: центарот на градот, Црвениот плоштад, Кремљ, Црквата на Василиј, Бољшој театарот, Црква на Исус Христос Спасителот, Новодевичанскиот Манастир, видиковецот Врапчево брдо, Универзитетот “Ломоносов”, Паркот на победата и други. (без ввлегување во објектите)..Трансфер до хотелот.Посета на Московското метро во вечерните часови,особено на некои од најубавите метро станици, кои наликуваат на музеи (мозаици, скулптури) **(факултативно) Ноќевање.**

### 2 ден . Москва

Појадок. **Факултативна програма: Кремљ**, најстариот дел од историскиот центар на Москва, со извонредна убавина на архитектонски и уметнички комплекс. Прошетка по делот на црквата Успесение на Архангел, палатата каде се наоѓа ризницата на Царска Русија. Големо историското и уметничкото богатство на Московскиот Кремљ, кои се собрани во една збирка од која е настанат Музеот (Богатството од царска Русија), кој е под заштита на УНЕСКО. Посета на палатата на оружјето,ризнцата на царска Русија Попладне слободно време за одмор и индивидуални активности. Вечерен разглед на Москва по река-пловење со ексклузивниот брод -ресторан Radisson. **Ноќевање**

### 03. ден . Москва

Појадок.**Факултативна програма: Сергиев пасад** (поранешен Загорск, 70 километри од Москва), еден од најстарите и најголемите руски манастирски комплекси, поранешна резиденција на рускиот патријарх. Потоа, разглед на Тројствената лавра на Св. Сергеј.**Факултативна екскурзија кон Музеот Бородинската битка** -посветен на војната на Наполеон во 1812.Главен експонат на музејот е панорамаата,кое преставува огромно сликано платно со димензии 115 x 15м,кое виси во затворен круг и преставува еден од најтешките моменти на војната на Бородинското поле. Слободно време. **Ноќевање во хотел.**

#### 4 Ден Москва- Санкт Петербург

Појадок.. Трансфер до железничка станица.Патување за Санкт Петербургво 09.30 часот со современ воз Сапсан. Пристигнување во 13.20м часот. Панорамско разгледување на градот : Невски Проспект, Казанскиот Парламентот, Кралскиот плоштад, Адмиралитетот, Васиљевско острово, Ермитаж, Исакиевската катедрала, бронзеното Коњаник ... (без да се влезе во просториите). Трансфер до хотелот. Сместување Слободно време. **Ноќевање**

#### 5 Ден Санкт Петербург

Појадок.**Факултативен излет-Крстрење по реката Нева**,со специални бродови,прилагодени за минување низ каналите и ниските мостови,поради кои овој град го доби името Северна Венеција.Поглед кон знаменитостите на градот и неговата архитектура од легендарната река Нева ,кое преставува големо доживување и ќе остане засекогаш врежано во вашите сеќавања.**Факултативен разглед на Петропавловската тврдина**,историското јадро на градот, ПетропавловскатаЦрква, каде се наоѓаат сите руски императори, почнувајќи со Петар I, Историскиот музеј на Санкт Петербург, познатиот затвор. **Ноќевање.**

#### 6 Ден Санкт Петербург

Појадок. **Факултативна програма: Екскурзија до Петерхоф** – Рускиот Версај, царската летна резиденција на Петар Велики.Разглед на Горниот и Долниот Парк и познатата фонтана со 250 позлатени скулптури. Разгледот вклучува прошетка по парковите, со прекрасен поглед кон Заливот на Финска, Санкт Петербург и Кронштат. **Факултативна програма до Пушкин-Царското Село** – летната резиденција на Екатерина Велика, замокот и прекрасниот парк со површина од 34 км2.Ентериерот на замокот фасцинира со сјајот на уметнички предмети изработени од полускапоцени камења, злато, портрети на династијата Романови. По повод 300 – годишнината од основањето на Санкт Петербург заврши реконструкцијата на познатата Килибарска сала, која го врати некогашниот сјај на дворецот на Катерина. Слободно време. **Ноќевање.**

#### 7 ден Санкт Петербург -Белград

Појадок.**Факултативна програма: Ермитаж**, разглед на еден од најголемите музеи во светот на Зимскиот дворец, со над 3 милиони експонати, со ремек-делата на Леонардо да Винчи, Тицијан, Ван Гог, Сезан, Пикасо Слободно време.Трансфер до аеродромот .Лет за Белград во 21:35 часот . ...Пристигнување во Белград во 23.20 часот.

| <b>МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРСБУРГ</b>                              |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>6 НОЌЕВАЊА СО ПОЈАДОК</b>                                  | <b>14.04-20.04.2019</b> | <b>28.04-04.05.2019</b> |
| <b>HOTEL DELTA 4* / HOTEL MOSKVA 4*</b>                       |                         |                         |
| Цена по лице во 1/2 (двокреветна ) соба                       | <b>495€</b>             | <b>638€</b>             |
| Цена за деца 2-11.99 год со 2 возрасни на дополнителен кревет | <b>445€</b>             | <b>588€</b>             |
| Доплата за 1/1 ( еднокреветна) соба                           | <b>125€</b>             | <b>155€</b>             |
| <b>За 3то лице не следува попуст !</b>                        |                         |                         |

| <b>МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРСБУРГ</b>                              |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>6 НОЌЕВАЊА СО ПОЈАДОК</b>                                  | <b>19.05-25.05.2019</b> | <b>09.06-15.06.2019</b> | <b>14.07-20.07.2019</b> |
| <b>HOTEL 4*</b>   |                         | <b>23.06-29.06.2019</b> | <b>11.08-17.08.2019</b> |
| Цена по лице во 1/2 (двокреветна ) соба                       | <b>665€</b>             | <b>695€</b>             | <b>665€</b>             |
| Цена за деца 2-11.99 год со 2 возрасни на дополнителен кревет | <b>595€</b>             | <b>640€</b>             | <b>595€</b>             |
| Доплата за 1/1 ( еднокреветна) соба                           | <b>195€</b>             | <b>215€</b>             | <b>175€</b>             |
| <b>За 3то лице не следува попуст !</b>                        |                         |                         |                         |

**Цената влучува:**

- Авионски карти според програмата;
- Белград – Москва
- Москва – Ст Петрсбург ( воз)
- Ст Петерсбург – Белград
- Сместување во Москва во хотел 4\* во двокреветна соба, со појадок
- Сместување во Ст.Петерсбург во хотел 4\* во двокреветна соба
- Трансфери според програмата;
- Разглед на Москва и Ст.Петерсбург
- Придружник на групата, локални водичи; организација на аранжманот

**Цената не вклучува:**

- аеродромските такси и задолжителното осигурување во авионскиот сообраќај (сса 125 € (7.750 мкд), кои подложат на промени);
- факултативни програми;
- индивидуални трошоци;

**Факултативна програма:****Москва**

- Кремљ (делот на Кремљ и две православни цркви), палата на оружјето 55 еур
- Сергиев имот (поранешен Загорск) 40€
- Прошетка на Московското метро 10€
- Бородинска битка 30 €
- Крстарење по реката Москва 35€

**Ст.Петерсбург**

- Ермитаж 40€
- Пушкин (Царското село) 55 €
- Петерхоф, Горен и Долен парк 45€
- Петропавловска Тврдина 30 €
- Возење по реката Нева 30 €

Сите цени вклучуваат: водич, автобуски превоз и влезници.

**За реализација на Пушкин ( Царско село ), Кремљ и Палатата на оружјето пријавување и плаќање е веднаш со правење на резервација во агенција.**

**ЗАРЕАЛИЗАЦИЈА НА АРАНЖМАНОТ ПОТРЕБЕН Е МИНИМУМ ОД 20 ПАТНИЦИ**

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Ферижал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001  
e-mail: [info@ferijalkasikov.com.mk](mailto:info@ferijalkasikov.com.mk)

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002  
[www.ferijalkasikov.com.mk](http://www.ferijalkasikov.com.mk)